



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11, за огласи 101-11
1-36 1-931.

Вторник, 30 септември 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XIV

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1958 година излегува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Мариа бр. 9. — Телефони: Редакција 18-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-819. Тех. центариз 22-810.

671.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53, 55/54, 24/57 и 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 1/57, 13/57, 19/57, 24/57, 3/58 и 16/58) во делот А од Тарифата се вршат следните измени и дополненија:

1) Во тар. број 20 на крајот од наменувањето се додаваат точка и запирка и зборовите: „пришлестни затварачи (рајсфершлуси) за све сврхе“.

2) Во тар. број 21 наменувањето се менува и гласи:

„Фитинзи и прирубнице од темпер-лива; арматуре; ваге свих врста“.

3) Во тар. број 23 наменувањето под 1 се менува и гласи:

„1) емајлирано посуђе и посуђе од челичног лима које не рђа (роствфрај)“.

4) Во тар. број 50 на крајот од наменувањето на производите што се изземаат од плаќањето на данок по зборот: „етилацетат“ се додава запирка и се додаваат зборовите: „натријум перборат“.

Во истиот тар. број на крајот се додава забелешка, која гласи:

„Напомена:

На етерска уља и мирисе плаћа се порез по овом тар. броју. Под етерским уљима подразмевају се и уља од домашег биља (лаванда, рузмарин и сл.) која се израђују на уобичајени начин, без обзира на то да ли се израђују од биља са сопственог земљишта или од купљеног или сакупљеног биља. Порез плаћа произвођач приликом стављања уља или мириса у промет, и то од постигнуте продајне цене. Промет који произвођачи изврше непосредно са потрошачима одређује на основу прикупљених података надлежна општинска управа прихода, док се на остали промет порез наплаќује путем обуставе приликом наплате рачуна.“

5) Во тар. број 62а се додава забелешка, која гласи:

„Напомена:

Неће се наплатити порез на промет по овом тар. броју на залихе карата за играње које су се затекле у производним предузећима на дан ступања на снагу одредаба овог тар. броја, као ни на оне количине које су по ступању на снагу враћене производним предузећима од стране трговинских предузећа као некурентна роба.“

6) Во тар. број 63 во забелешката 3 се додава нов став 2, кој гласи:

„Изузетно од одредаба опште напомене 6 уз Тарифу, памучни и целоволни отпацци из претход-

ног става могу се продавати без плаћеног пореза на промет трговинским предузећима на велико и сервисним предузећима, под условом да их ова предузећа даље продају корисницима наведеним у претходном ставу, само уз потврду општинске управе прихода надлежне за место корисника да ће се отпацци (памучњак) користити за чинчење машина и уређаја.“

7) Во тар. број 66 на крајот од наменувањето под 1 се става точка и запирка и се додаваат зборовите: „котонинске тканине које садрже најмање 33% котонина, с тим да се ове тканине означат обележјем жижом утканом по ивици“.

8) Во тар. број 72 на крајот од забелешката 3 се додава нова реченица, која гласи: „Изузетно, на промет полукамгарн-тканина које садрже више од 51% влаченог (гребенаног) предива плаћа се порез по стопи од 10%. Ако се полукамгарн-тканине израђују за потребе Југословенске народне армије, порез по стопи од 10% плаћа се од 1 јануара 1958 године.“

9) Во тар. број 73 забелешката се менува и гласи:

„Напомена:

Важе напомене уз тар. број 63. Изузетно, не плаћа се порез по овом тар. броју на предиво од вештачке свиле које занатске привредне организације са средствима у друштвеној својини набављају за израду свиленог конца“

10) Во тар. број 74 се додава нова забелешка 3, која гласи:

„3) Не плаћа се порез по овом тар. броју на млниска сита од вештачке свиле или синтетичких предива.“

11) Во тар. број 87 забелешката се менува и гласи:

„Напомена:

Порез по овом тар. броју не плаћа се на промет: гумираног платна, транспортних трака са гуменом подлогом, дечијих играчака од гуме и акумулаторских кутија и поклопца.“

12) Во тар. број 88 наместо даночната норма „25“ се става „48“.

13) Во тар. број 99 наместо даночната норма „36%“ се става „43%“.

14) Во тар. број 101 забелешката 1 се менува и гласи:

„1) Пореска основица је набавна цена, а порески обвезник је купац

Продавац производа из овог тар. броја дужан је приликом наплате фактуре обрачунати и наплатити порез по овом тар. броју и уплатити га на одговарајући рачун код банке. Ако је продавац приватно лице, порез је дужан обрачунати и уплатити купац.“

15) Во тар. број 102 во наменувањето на производите по зборовите: „радио-апарате и грамофоне“ се додаваат запирка и зборовите: „фрижидере, тевизоре, вентилаторе, електричне грејалице“.

Член 2

Во делот В од Тарифата тар. број 4 се менува и гласи:

„Тар. број 4 — На све кредитите и зајмовите, сем меничних зајмова, плаћа се порез по стопи од 0,25%.

Напомена:

1) Пореском основицом пореза по свим краткорочним кредитима сматра се максимално стање задужења по кредитним рачунима у току календарске године.

Наплата пореза по краткорочним кредитима врши се двапут годишње, и то: 30 јуна — за максимално стање задужења по краткорочним кредитима у току I полугођа, а 31 децембра — само на повећање кредита преко максималног стања задужења по кредитним рачунима из I полугођа.

По краткорочним кредитима у страног валути, порез се плаћа на основицу у динарима, обрачуната на тај начин што се износ кредита у страног валути помножи обрачунским курсом за ту валуту који важи на дан одобрења кредита. Овако утврђена основица девизних краткорочних кредита додаје се укупном износу краткорочних кредита у једној календарској години.

2) Пореска основица пореза по инвестиционим кредитима је износ кредита (зајма) по једном уговору.

Свако продужење рока кредита или обнављање кредита за инвестиције сматра се као нови кредит.

Порез на инвестиционе кредитите плаћа се у часу склапања уговора о кредиту на укупан износ одобреног кредита, без обзира да ли се кредит реализује у траншама или не. Ако се ови кредити повећавају, порез се плаћа само на разлику кредита.

На инвестиционе кредитите у страног валути порез се плаћа на основицу у динарима, обрачуната према обрачунском курсу који важи на дан заклучења уговора. У свему осталом применују се одредбе претходних ставова ове напомене.

3) У погледу кредита (зајмова) које одобрава Банка, порески обвезник је друга уговорна страна. Банка је дужна обрачунати и наплатити порез од пореског обвезника у часу настанка пореске обвезе.

Порез по овом тар. броју обрачунава она банка (Народна банка, Југословенска инвестициона банка, Југословенска банка за спољну трговину, комунална банка, штедионица или др.) која је заклучила уговор са непосредним корисником кредита.

4) Усмени уговор о зајму по коме се плаћа — мата мора се пријавити и порез уплатити у року од 15 дана од дана заклучења уговора општинској управи прихода на чијем се подручју налази пребивалиште пореског обвезника.

5) Порез по овом тар. броју плаћа се у готову. Плаћање вирманетим путем сматра се плаћањем у готову.

6) Порез по овом тар. броју не плаћа се:

а) на кредитите завода за социјално осигурање и уставова са самосталним финансирањем;

б) на кредитите за покриће недостатака готовине по буџетима народних одбора, аутономних јединица и народних република (краткорочне позајмице);

в) на обвезнике државних зајмова;

г) на зајмове дате за подизање станбених зграда рачуна и службеника;

д) на посебне кредитите који се дају привредним организацијама по Уредби о фонду обртних средстава привредних организација („Службени лист ФНРЈ“ бр. 31/58);

ђ) на кредитите средстава које даје Народна банка својим централама и филијалама или другим банкама и штедионицама за вршење кредитних послова.

7) На зајмове са меничним покрићем плаћа се порез по тар. броју 3 овог дела Тарифе.“

Член 3

Во делот В од Тарифата се вршат следните измени и дополненија:

1) Реченицата 1 од делот В — општински данок на промет се менува и гласи:

„Општински народни одбор, и то оба већа равноправно, може прописивати општински порез на промет који се врши на подручју општине, и то:“

2) Во точката I под 3 по зборовите: „подзакуп зграда“ се става точка и записка, а натамошниот текст се брише.

3) На крајот од точката I се додава нов став 2, кој гласи:

„Општински народни одбор, и то оба већа равноправно, прописују стопу из ове тачке у оквири-ма које утврђује републичко извршно веће, ако оквири нису већ овим одредбама одредени.“

4) Ставот 2 од точката 2 станува став 3, а ставот 3 од истата точка — став 2.

Член 4

До донесувањето на Сојузниот општествен план за 1959 година општинските народни одбори не можат да ги зголемуваат пропишаните норми на општинскиот данок на промет на мало, ниту да зведдуваат плаќање на овој данок на стоките за кои овој данок не е пропишан до влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 5.

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација да издаде пречистен текст на Тарифата за данокот на промет, со тоа да може тарифните броеви да ги обележи по хронолошки ред посебно во делот А, а посебно во делот В од Тарифата. При тоа ќе се извршат посебни исправки во забелешките кон одделни тарифни броеви во поглед на повикуваното на досегашните тарифни броеви.

Во пречистениот текст ќе се опфатат сите измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет настанати по објавувањето на пречистениот текст на Тарифата во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58 па до денот на објавувањето на овој пречистен текст.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 316
30 септември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

672.

Врз основа на членот 26 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ****Член 1**

Во Уредбата за инвалидските принадлежности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/52 и 53/56) во членот 8а се менуваат износите на инвалидскиот додаток, и тоа:

- 1) во точката 1 наместо: „7.500“—„8.500“ динари,
- 2) во точката 2 наместо: „5.500“—„6.500“ динари,
- 3) во точката 3 наместо: „3.500“—„4.500“ динари.

Член 2

Во членот 8б се менуваат износите на инвалидскиот додаток, и тоа:

- 1) во точката 1 наместо: „5.500“—„6.500“ динари,
- 2) во точката 2 наместо: „4.500“—„5.500“ динари,
- 3) во точката 3 наместо: „3.500“—„4.500“ динари.

Член 3

Во членот 15а се менуваат износите на инвалидскиот додаток, и тоа:

- 1) во точката 1 наместо: „5.500“—„6.500“ динари,
- 2) во точката 2 наместо: „4.500“—„5.500“ динари,
- 3) во точката 3 наместо: „3.300“—„4.000“ динари,
- 4) во точката 4 наместо: „2.300“—„2.900“ динари,
- 5) во точката 5 наместо: „1.500“—„1.800“ динари,
- 6) во точката 6 наместо: „1.000“—„1.200“ динари.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 318

30 септември 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

673.

Врз основа на одделот 1 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ШТО ГИ КОРИСТАТ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДРЖАВНИ ОРГАНИ И УСТАНОВИ****Член 1**

Во Уредбата за цени на комуналните производи и услуги што ги користат стопански организации, државни органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58) по членот 6 се додаваат нови членови 6а и 6б, кои гласат:

„Член 6а

До донесувањето на Сојузниот општествен план за 1959 година околските и општинските народни одбори не можат да ги зголемуваат тарифите и цените определени во смисла на одредбите од оваа уредба.

Одредбата од претходниот став се однесува и на закупнините и станарините за деловни и станбени простории што народните одбори ги пропишуваат со посебни прописи.

Републичкиот извршен совет на барање од околски односно општински народен одбор може да дозволи зголемување на тарифата и цените од ставот 1 на овој член.

Член 6б

Јавните обвинителства се должни да им поднесат на надлежните органи барање за укинување на прописите на околски и општински народни одбори, ако се донесени спротивно на одредбите од оваа уредба.

Приходите што ќе се остварат врз основа на прописи донесени спротивно на одредбите од оваа уредба ќе се уплатат како вонреден приход на федерацијата.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 317

30 септември 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

674.

Врз основа на членот 31 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и членот 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА****Член 1**

Во Уредбата за додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55 и 1/56) членот 35 се менува и гласи:

„Ако корисникот има доход од селско стопанство, износот на додатокот што му припаѓа според бројот на децата и според цензусната група во која се распоредува во смисла на членот 34 став 4 под а) од оваа уредба, се утврдува по следната скала:

Според бројот на децата за кои припаѓа додаток	Ако даночниот цензус на основниот данок на доход од селското стопанство изнесува до 50 динари годишно по член на домаќинство	Ако даночниот цензус на основниот данок на доход од селското стопанство изнесува повеќе од 50 а до 150 динари годишно по член на домаќинство	Ако даночниот цензус на основниот данок на доход од селското стопанство изнесува повеќе од 150 а до 250 динари годишно по член на домаќинство
ДОДАТОКОТ ИЗНЕСУВА МЕСЕЧНО ДИНАРИ			
Во групата А Во групата В Во групата В			
за 1 дете	2.430	1.620	810
за 2 деца	4.545	3.030	1.515
за 3 деца	6.345	4.230	2.115
за 4 деца	7.830	5.220	2.610
за 5 деца	8.940	5.960	2.980
за секое натамошно дете	1.110	740	370

Ако корисникот нема доход од селско стопанство, а има други приходи што подлежат на данок, износот на додатокот што му припаѓа според бројот на децата и според цензусната група во која се распоредува во смисла на членот 34 став 4 под б) од оваа уредба, се утврдува по следната скала:

на надлежниот орган, со тоа што тие да не смеат да бидат помали од износите од претходниот став."

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите од Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалиднините и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) што се однесуваат на зголемувањето на наградите на учениците во стопанството.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 321
30 септември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

677.

Врз основа на членот 130 точка 6 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/50) и членот 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ВТОР ПРИВРЕМЕН ДОДАТОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА И НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДНИНА

Член 1

На уживателите на инвалидска пензија на кои им се исплатува заштитен додаток според Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалиднините („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/56), било во полно, износ било во мален износ, како и на уживателите на инвалидска пензија на кои им се исплатува привремен додаток според Уредбата за исплатување на времениот додаток на пензиите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/54), без оглед на височината на тој додаток, ќе им се исплатува втор привремен додаток во износ од 700 динари месечно.

Член 2

На уживателите на инвалидска пензија што не ги исполнуваат условите за исплатување на заштитниот додаток или привремениот додаток, на уживателите на инвалиднина од III група и на уживателите на инвалиднина од II група, кои во смисла на членот 39 став 3 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии не можат да се упатуваат на друга работа, ќе им се исплатува втор привремен додаток, кој изнесува 8% од вкупниот месечен износ што го примаат на име инвалидска пензија односно инвалиднина заедно со зголемувањето од 500 динари според Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалиднините и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55).

Член 3

Вториот привремен додаток ќе се исплатува од 1 октомври 1958 година.

Член 4

Исплатата на вториот привремен додаток на уживателите на инвалидски пензии и на инвалид-

нини определени до влегувањето во сила на оваа уредба ја вршат заводите за социјално осигурување по службена должност, без донесување на формални решенија.

Решение за исплата на втор привремен додаток се издава само по барање од уживателот, заради користење правото на жалба.

Член 5

Втор привремен додаток нема да им се исплатува на лицата на кои им припаѓа отпремнина наместо инвалидска пензија или инвалиднина, на лицата на кои им припаѓа еднократна инвалиднина, како и на лицата на кои инвалидската пензија односно инвалиднината им се исплатува во странство.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 319
30 септември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

678.

Врз основа на точката 1 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1958 година, членот 113 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/58) и членот 107 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/58), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58 и 23/58) по точката 3б се додава нова точка 3в, која гласи:

„3в. По приемот на предлогот од Сојузниот уред за цени од точ. 2 и 3 на оваа одлука сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет ќе му го достави на индустриското односно трговското претпријатие на големо своето мислење за оправданоста на покачувањето на цените.

Ако сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет даде мислење дека покачувањето на цените не е оправдано, индустриското односно трговското претпријатие на големо не може да пристапи кон продажба по покачените цени.

Ако индустриското односно трговското претпријатие на големо не добие мислење од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на известувањето, по тој рок може да пристапи кон продажба по покачените цени."

2. Точката 3 се менува и гласи:

„3. Општинските народни одбори се должни да установаат евиденција и контрола на цените на мало на своето подрачје за индустриските и прехранбените производи, како и за услугите, кои се од значење за снабдувањето на граѓаните.

Општинските народни одбори можат да донесат прописи за забрана на покачувањето на цените на мало за одделни производи и услуги, ако стопанските организации и приватните занаетчиски дуќани од неоправдани причини пристапат кон покачување на цените.

Општинските народни одбори можат да определат највисоки цени на мало за одделни производи и услуги што се од особено значење за снабдувањето на граѓаните односно може да го определат начинот на формирањето на тие цени.

Републичкиот државен секретаријат за работите на стоковниот промет може да пропише за кои производи и услуги општинските народни одбори

се должни да пропишат забрана на покачувањето на цените во смисла на одредбата од ставот 2 на оваа точка, како и да ги определи производителите и услугите за кои општинските народни одбори се должни да ги пропишат највисоките цени на мало односно начинот на формирањето на тие цени.

Во градовите поделени на општини работите од ст. 1, 2 и 3 од оваа точка ги врши околинскиот народен одбор.

Народните одбори можат да го овластат советот на народниот одбор надлежен за работите на стоковниот промет да ги врши работите од претходните ставови. Советот на народниот одбор надлежен за работите на стоковниот промет е должен правните акти донесени врз основа на тоа овластување да му ги поднесе на потврда на народниот одбор на првата наредна седница.

3. По точката 6 се додава нова точка 6а која гласи:

„6а. Ако се утврди дека стопанската организација или приватниот занаетчиски дуќан продава производи односно врши услуги по цените спротивно на одредбите од оваа одлука и прописите донесени врз основа на неа, пазарицниот инспектор ќе ја забрани продажбата на производите односно вршењето на услугите по таквите цени и ќе му поднесе пријава на надлежниот јавен обвинител за поведување постапка против стопанската организација и одговорното лице во стопанската организација односно против имателот на приватниот занаетчиски дуќан.

Јавниот обвинител е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на пријавата од предниот став да поведе постапка ако постојат елементи на стопански престап, односно кривично дело.

4. Во точката 7 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Имателот на приватен занаетчиски дуќан кој продава занаетчиски производи или врши услуги по цените спротивно на одредбите од оваа одлука и прописите донесени врз основа на неа, ќе се казни за кривично дело од членот 227 на Кривичниот законик.

На стопанската организација која по забраната од точката 6а на оваа одлука ќе ја запре продажбата на производите односно вршењето на услугите, ќе се примени одредбата од членот 92 став 1 точка 6 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 322

30 септември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

679.

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

1. Во Времената одлука за регресите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) во точката I под 5 одредбата а) се менува и гласи:

„а) за секој килограм шеќер потрошен во производството на овошни преработки — — — 58“.

2. Поблиско упатство за спроведување на оваа одлука ќе пропише сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Р. п. бр. 324

30 септември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

680.

Заради извршување на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), а врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОКТОМВРИ 1958 ГОДИНА

1. Се продолжува исплатата на аконтации на платите на службениците и работниците запослени во јавните служби за октомври 1958 година под условите од Одлуката за исплата на аконтации на платите на службениците и работниците во второто тримесечје на 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58).

2. Се продолжува важењето за октомври 1958 година и на наредбата донесена врз основа на точката 3 од Одлуката за исплата на аконтации на платите на службениците и работниците во второто тримесечје на 1958 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 327

30 септември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

681.

Врз основа на одредбите под а) став 1 од одделот I главата XXV од Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ШЕЌЕРОТ

1. Производителските и увозните претпријатија ќе го продаваат:

а) шеќерот во кристал	158 динари за 1 кг
б) шеќерот во копка	173 динари за 1 кг

Продажните цени важат франко истоварната станица на купувачот.

Производителските и увозните организации го продаваат шеќерот во прав по слободно формирани цени.

2. Производителските претпријатија се должни месечно, и тоа најдоцна до 10-иот ден за изминатиот месец да ја утврдат разликата меѓу фактично платените трошоци и своите калкулативни просечни подвозни трошоци.

Разликата утврдена со оваа пресметка претпријатијата ќе ја пресметуваат со филијалата на Народната банка кај која претпријатието има текушта сметка на тој начин што позитивната разлика ќе ја уплатат во корист на сметката бр. 800-472 „Трошоци на подвозот на шеќер“, а негативната разлика ќе им се надомести на товар на истата сметка.

3. Продажните цени на мало се определуваат за:

- а) шеќер во кристал 170 динари за 1 кг
- б) шеќер во коцка 185 динари за 1 кг

Продажните цени на големо и мало за шеќерот во прав се формираат слободно.

4. Учеството на трговските претпријатија на големо и на трговските претпријатија на мало и на трговските дукани во разликата на цените наведени во точ. 1 и 3 од оваа одлука ќе се утврдува со меѓусебна спогодба на овие претпријатија.

Ако трговските претпријатија на мало односно трговските дукани го купуваат шеќерот непосредно од производителските организации, учеството во поделбата на оваа разлика го утврдуваат спогодбено производителските претпријатија и трговските претпријатија на мало.

5. Трговските претпријатија на мало и дуканите и други продавачи на големо и на мало се должни на затечените запаси шеќер да ја уплатат разликата меѓу досегашните цени и цените определени во смисла на оваа одлука на посебната сметка бр. 338-030 кај Народната банка.

6. Поблиско упатство за пресметување на разликата од претходната точка ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиие.

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Решението за намалување единствените продажни цени на мало на маста и шеќерот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52), Решението за продажните цени на големо на маст, уље за јадење и шеќер („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/52) и Решението за намалување единствената продажна цена на мало и продавната цена на големо на шеќерот во коцка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53).

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Р. п. бр. 325

30 септември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

682.

Врз основа на одредбата под а) став 1 од одделот I главата XXV од Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ И НА ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ

1. Досегашните определени малопродажни цени на тутунот и на тутунските преработки се зголемуваат во просек за 15%.

2. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, врз основа на новото ниво на цените од точката 1 на оваа одлука, да ги определи малопродажните цени за одделни видови и квалитет тутун и тутунски преработки.

3. Трговските и угостителските претпријатија и дукани и другите продавачи на големо и на мало на тутун и тутунски преработки се должни на за-

течените запаси од овие производи на 1 октомври 1958 година да ја уплатат на посебната сметка бр. 338-030 кај Народната банка разликата меѓу досегашните цени и цените определени во смисла на точката 2 од оваа одлука.

4. Поблиски упатства за пресметување на разликата од предната точка донесува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиие.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Р. п. бр. 326

30 септември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

683.

Врз основа на членот 2 оддел I под а) точ. 1 и 48 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), членот 16 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) и точката I под 1 одредба а) од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работите на финансиие да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57 и 15/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиие издава

НАРЕДБА

ЗА КРЕДИТИТЕ НА СТОЧАРСКИТЕ ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ И НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА ОТКУП НА ХРАНА, СЕМЕ И ВЕШТАЧКО ГУБРЕ ЗАРАДИ СНАБДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОШТЕТЕНИ ОД СУША ВО 1958 ГОДИНА

1. Народната банка и другите банки и штедилници ќе им одобруваат на сточарските деловни сојузи и на земјоделските задруги (во натамошниот текст: задругите) кредити со цел за откуп од стопанските организации на храна за луѓе и добиток, на семе и вештачко губре заради продажба на кредит на индивидуалните селскостопански производители што во 1958 година претрпеле штета поради суша.

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиие и Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство ќе ги определат реоните (општините и околиите) што страдале од суша и на чие подрачје на задругите ќе им се одобруваат кредити според оваа наредба.

3. На одобрените кредити задругите плаќаат интерес по норма од 6% годишно.

4. Според оваа наредба на задругите можат да им се одобруваат кредити до 1 јули 1959 година.

5. Кредитите одобрени врз основа на оваа наредба задругите мораат да ги вратат до 31 октомври 1960 година.

6. Задругите ќе ги докажат потребите од кредит според оваа наредба со уверенија од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на селското стопанство дека непосредните корисници претрпеле штета поради суша во 1958 година.

7. Храна за луѓе и добиток, семе и вештачко губре не може да им се продава на кредит на индивидуалните селскостопански производители што имаат приход од постојан работен однос или приход од самостојно занимање.

8. На индивидуалните селскостопански производители може да им се продава на кредит храна за луѓе и добиток, семе и вештачко губре до висо-

чината на нивниот катастарски приход што служи како основа за облог со данок на доход од селското стопанство.

9. На молбите, уверенијата, обезбедувањата, како и на другите исправи, што се издаваат во врска со продажбата на храна за луѓе и добиток, на семе и вештачко гудре на кредит според оваа наредба, не се плаќа такса.

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-13990/1
18 септември 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

684.

Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТО

1. Претпријатијата за увоз и извоз на жито ќе им ја продаваат увезената пченица и 'рж на овластените претпријатија за промет и преработка на жито и на овластените мелници по цената што ќе ја утврдат со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет. Така утврдената цена се наголемува за износот на возарината од железничката станица Нови Сад до истоварната станица на купувачот, паритет Нови Сад, по тоа наголемување не може да биде поголемо од 5 динари по 1 килограм. Испораката на пченицата и 'ржта се врши франко истоварната станица односно истоварната луко-пристаниште на купувачот.

Износот на возарината од претходниот став од железничката станица Нови Сад до истоварната станица односно истоварната лука — пристаниште на купувачот (паритет Нови Сад) се намалува за превозот на пченицата и 'ржта, и тоа: до истоварната станица Грачац за 0.30 динари по 1 килограм, до истоварната станица Босанска Крупа за 0.70 динари по 1 килограм, а до истоварната станица Олово за 1 динар по 1 килограм.

Кога претпријатијата за увоз и извоз на жито им ја продаваат увезената пченица и 'рж на овластените претпријатија, на претпријатијата за промет и преработка на жито и на овластените мелнички претпријатија на подрачјето на околицата Нови Сад, покрај цената од ставот 1 на оваа наредба ќе се засметува и износот од 0.30 динари за секој килограм на име просечна возарина.

Пресметувањето на разликата меѓу набавната цена на увезената пченица и 'рж и продажната цена од претходните ставови ќе се врши преку посебна сметка кај Народната банка, на начинот што ќе го пропише сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

2. Цените за пченицата и 'ржта од точката 1 на оваа наредба важат за квалитетот определен со Наредбата за гарантираните цени на житото од родот 1959 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/58).

3. Стопанските организации овластени за купување на пченица и 'рж во смисла на Наредбата за гарантираните цени на житото од родот 1959 година и на Наредбата за определување цените за купу-

вање на ушур и уем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/56, 32/57, 16/58 и 39/58), ќе им ја продаваат пченицата и 'ржта на овластените претпријатија и на овластените мелници по цените и условите пропишани со овие наредби.

4. Дирекцијата за исхрана може количините на пченица и 'рж купени во смисла на Наредбата за гарантираните цени на житото од родот 1959 година и на Наредбата за определување цените за купување на ушур и уем, да им ги продаваат на овластените претпријатија и на овластените мелници по цените во паритет на увезената пченица и 'рж.

5. Овластените претпријатија за промет и преработка на жито и овластените мелници ги формираат своите продажни цени на брашното добиено со мелене на пченица и 'рж калкулативно, со тоа што републичкиот орган на управата надлежен за стоковниот промет, во согласност со републичкиот орган на управата надлежен за индустријата, ги определува трошоците на производството (меларина), а трошоците на прометот на големо — републичкиот орган на управата надлежен за стоковниот промет.

Овластените претпријатија за промет и преработка на жито и овластените мелници што имаат различни цени на брашно со оглед на изворите на набавката и на местата на производството — меленето, формираат просечни продажни цени за одделни видови брашно.

6. Малопродажните цени на пченицното и 'рженото брашно и малопродажните цени на лебот од пченично и 'ржено брашно ги формираат трговските претпријатија и дуќани калкулативно, со тоа што советот на околинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет ги определува највисоките трошоци на прометот на мало и највисоките трошоци на печењето на леб.

7. Стопанските организации што се занимаваат со промет на жито ќе ја продаваат пченката, пченкарното брашно, јачменот (освен пиварскиот), овесот и крупицата во промет на големо и во промет на мало по калкулативните цени.

Калкулативните цени се формираат на тој начин што на набавната цена се додаваат трошоците на превозот и трошоците на трговијата.

Трошоците на трговијата на големо ѝ ги одобрува на стопанската организација републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет, а трошоците на трговијата на мало — органот на управата надлежен за работите на стоковниот промет на општинскиот народен одбор.

8. Дирекцијата за исхрана има право на надоместок на разликата во цените по кои ја купува пченицата и 'рж произведена во земјата и продажните цени на оваа пченица и 'рж врз основа на паритетот на цените на увезената пченица и 'рж во смисла на Одлуката на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 248 од 16 јули 1957 година.

9. Претпријатијата овластени за откуп на мелнички ушур се должни за секој килограм купен ушур на пченица, 'рж, јачмен, овес и пченка кај мелниците на камен (воденици, поточари и др.) да уплатат по 1 динар во корист на буџетот на општината на чие подрачје се наоѓа мелницата од која е извршен откупот.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, на кој ден престанува да важи Наредбата за продажните цени на житата и на производите од жито („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57, 50/57 и 16/58).

Бр. 5963/1
30 септември 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

685.

Врз основа на членот 70 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА**ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО ОД РОДОТ 1959 ГОДИНА**

1. На задружните организации, земјоделските стопанства, селанските работни задруги и економите им се обезбедуваат гарантирани цени за житото од родот 1959 година, и тоа за 1 кг:

	Динари
пченица — — — — —	36
'рж — — — — —	33
пченка, јачмен и овес — — — — —	31

2. Цените од претходната точка се подразбираат франко вагон на натоварната станица на продавачот, или франко магацин на железничката станица на продавачот, или франко магацин на мелница, и тоа за житото зрело, здраво, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, способно за човечка односно сточна храна и незаразено од житни болести или штетници, а од следниот квалитет:

1) пченица — 76 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

2) 'рж — 70 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

3) јачмен (освен пиварскиот) — 63 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

4) овес — 43 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

5) пченка во зрно — сува со 14% влага и до 2% дефектни зрна.

3. Ако житото има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во претходната точка, определената цена се зголемува или се намалува за 0,5% за секој повеќе или помалку килограм хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид.

Ако житото има поголем или помал процент уродица, нечистотија или влага од оној што е предвиден во точката 2 од оваа наредба, определената цена ќе се намалува или ќе се наголемува во односот 1:1 за секој процент повеќе или помалу уродица, нечистотија или влага. Дропките се земаат предвид. Кршени зрна под половина се сметаат во уродица.

За сметливост на житото во појака степен, како и за замачкано и завалкано жито ќе се одбива до 5% од цената.

4. Одредбите од оваа наредба за квалитетот на пченката ќе се применуваат и при купувањето на пченка од родот 1958 година по гарантираните цени како и при купувањето на ушур и уем.

5. Се обврзува Дирекцијата за исхрана по цените од точката 1 на оваа наредба да ги купува сите количини на наведеното жито од родот 1959 година што задружните организации, земјоделските стопанства, селанските работни задруги и економите ќе ѝ ги понудат за продажба.

6. Во цените од точката 1 на оваа наредба се засметани трошоците на складирањето и чувањето на стоките од страна на стопанските организации од точката 1 на оваа наредба во текот на првите 30 дена кога по склучениот договор продавачот ќе ѝ ги стави стоките на располагање на Дирекцијата за исхрана.

7. Дирекцијата за исхрана и стопанските организации од точката 1 на оваа наредба го регулираат со договор прашањето на сроковите за преземање и на трошоците за складирање, како и другите услови на испораката и преземањето на житото.

8. Дирекцијата за исхрана може да овласти одделни стопански организации за нејзина сметка да купуваат жито во смисла на одредбите од оваа наредба.

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5498/1

30 септември 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

686.

Врз основа на членот 3 став 1 од Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА УШУР И УЕМ**

1. Во Наредбата за определување цените за купување на ушур и уем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/56, 32/57 и 16/58) во точката I став 1 одредбата 3 се менува и гласи:

„3) пченка, јачмен (освен пиварскиот) и овес — 31 динар за 1 килограм“.

2. По точката II се додава нова точка IIa, која гласи:

„IIa. Одредбите за квалитетот пропишани во точката I став 3 и во точката II од оваа наредба ќе се применуваат при купувањето на ушур од пченица, 'рж, јачмен (освен пиварскиот) и овес од родот 1958 година.“

Одредбите за квалитетот пропишани во Наредбата за гарантираните цени на житото од родот 1959 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/58) за пченката — ќе се применуваат и при купувањето на ушур и уем од пченка од родот 1958 година, како и при купувањето на ушур и уем од пченица, 'рж, јачмен (освен пиварскиот), овес и пченка од родот 1959 година.“

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5956/1

30 септември 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

687.

Врз основа на членот 5 став 3 од Уредбата за привремените цени и услови за продажба на електрична енергија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57), на предлог од Заедницата на југословенското електростопанство, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет и Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, издаваат

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Тарифата за електричната енергија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57) во точката XXVIII тарифните ставови во динари за потрошувачка на

мало во групата „15) Домаќинство“ за потрошен 1 KWh се менуваат и гласат:

„за потрошен KWh		
повишок степен		повишок степен
дење	ноќе	16“
3	2	

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Бр. 5964/1
30 септември 1958 година
Белград

Секретар за индустрија, Државен секретар
Сергеј Крајгер, с. р. за работите на стокониот
промет,
Марјан Брецељ, с. р.

688.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за продажните цени на тутунот и на тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стокониот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА, ЦИГАРИ И ТУТУН

1. Се определуваат продажните цени на мало за следните видови цигариња, цигари, тутун и бурмут, и тоа:

а) за цигариња:
„Дрина“, „Бриони“, „Будва“, „Хрватска“, „Кварнер“, „Македонија“ обична (во црвени кутии) — Динари 85 за 20 парчиња
„Филтер 57“ — — — Динари 80 за 20 парчиња
„Вардар“, „Херцеговина“, „Јадран“, „Неретва“, „Арена“, „Сараево“, „Београд“, „Бока“ — — — Динари 70 за 20 парчиња
„Морави“, „Далмација“, „Гусар“, „Интернационал“, „Летње игре Дубровник“, „Миљон“, „Мостар“, „Опатија“, „Планица“, „Плитвице“, „Порторож“, „Соча“, „Спорт“, „Загреб“ обичен, „Љубушки“, „Рива“ Динари 65 за 20 парчиња
„Домино“ — — — Динари 65 за 15 парчиња
„Сутјеска“, „Перистер“ Динари 55 за 20 парчиња
„Зета“, „Цетина“, „Нипава“, „Зеленгора“, „Велбит“, „Съеме“ — — Динари 55 за 20 парчиња
„Ибар“, „Динара“ — — Динари 45 за 20 парчиња
„Сарајка“ — — — Динари 45 за 15 парчиња
„Драва“ — — — Динари 40 за 20 парчиња

б) за цигари Динари за 1 парче
„Операс“ — — — — — 23
„Трабуко“ — — — — — 20
„Портерино“ — — — — — 12
„Кратки домашни“ — — — — — 10
„Хавана“ — — — — — 42
„Трабуко I“ — — — — — 27
„Бразилка“ — — — — — 23
„Караванки“ — — — — — 18
„Цигарилос“ — — — — — 14
„Змај“ — — — — — 23
„Клуб“ — — — — — 35
„Куба“ — — — — — 18

в) за тутун

„Зетски“ — — — — Динари 2.800 за 1 килограм
за луле обичен — — Динари 1.000 за 1 килограм
за двавање — ролна од
12 шипки — — — — Динари 504

г) за бурмут — — Динари 600 за 1 килограм

2. Производните претпријатија, трговските и угостителските претпријатија и дуќани и другите продавачи на големо и на мало на тутун и на тутунски преработки ќе ги продаваат цигарињата од екстра квалитетна група, колекциите на цигариња, екстра режаниот тутун („Требињац“) и екстра тутунот за луле по цените што се формираат слободно според условите на пазарот.

3. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат сите поранешни прописи што се во спротивност со одредбите од оваа наредба.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Бр. 5962/1
30 септември 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стокониот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

689.

Врз основа на членот 11 од Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/46) и членот 2 став 2 од Законот за измена на Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 105/48), сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ИЗВЕСТИЈА“

Се забранува внесувањето во Федеративна Народна Република Југославија и растурањето во земјата на весникот „Известија“ од 24 септември 1958 година, кој излегува во Москва.

II/3 бр. 22817
29 септември 1958 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

690.

Врз основа на членот 19 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) и членот 19 точка 2 алинеја 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Сојузната управа за заштита на растенијата издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА КОМПИРОТ ОД ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО ПРАШНА КРАСТАВОСТ НА КОМПИР

1. Сиот компир од подрачјата што со сојузен пропис се прогласени за заразени со прашна краставост на компир (*Spongospora subterranea* Wallr. - Johnson), пред опремата во незаразено подрачје подлежи на преглед заради утврдување на здравствената состојба.

Здравствениот преглед на пратките на компир од претходниот став го врши службеник овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата.

2. Испраќачот на компир е должен во барањето за преглед на пратката да наведе дали компирот се отпрема за човечка односно сточна исхрана, за индустриска преработка или за садење (семенски компир).

3. Од подрачје заразено со прашна краставост на компир може да се отпреми:

а) компирот заразен со прашна краставост на компир под условите:

1) да се отпрема за човечка односно сточна исхрана или за индустриска преработка;

2) да се отпрема во подрачјата што не се прогласени за производни подрачја на семенски компир во точката 10 од оваа наредба;

3) да е добиена претходно потврда за отпрема од службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата, која се издава според образецот, кој е составен дел од оваа наредба.

На секоја пратка на ваков компир мора да биде истакнат натписот: „Само за човечка односно сточна исхрана“ односно: „Само за индустриска преработка“

Пратките на ваков компир мораат да се праќаат во затворени (пломбирани) вагони, а како денковни пратки можат да се праќаат само ако се запакувани така што од нив да не може да се шири болеста. Отпремање со превозни средства на патниот сообраќај може да се врши само во затворени коли или ако е пратката така запакувана што да не може да се разнесува болеста;

б) компирот за садење (семенскиот компир) под условите:

1) да е прегледан и да не е утврдено дека е заразен со прашна краставост на компир, ниту да постои сомневање дека е заразен со таа болест;

2) да се отпрема само во подрачјата што не се прогласени за производни подрачја на семенски компир во точката 10 од оваа наредба.

По исклучок од претходниот став, смее да се отпрема слабо заразен семенски компир (до 3% видлива зараза) во Приморјето и Далмација.

Компирот од претходниот став може да се отпрема само при претходно добиено здравствено уверение, што го издава службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата.

4. Меркантилниот компир заразен со прашна краставост на компир што е допремен од подрачје заразено со прашна краставост на компир не смее да се отпрема од местото на пристигањето во други подрачја.

5. Транспортните претпријатија на железничкиот, поморскиот, речниот и патниот сообраќај, како и одделни физички лица, не смеат да примаат на превоз односно да пренесуваат компир од заразено во незаразено подрачје ако не се исполнети условите од точката 3 на оваа наредба.

6. Секоја пратка на компир што од подрачје заразено со прашна краставост на компир ќе стаса во незаразено подрачје, мора пред предавањето на примателот да биде прегледана од страна на службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата.

Без писмената клаузула на товарниот лист: „Се одобрува истоварот“ потпишана од службеникот од претходниот став, пратката на компир не смее да му се предаде на примателот.

7. Транспортните претпријатија од точката 5 на оваа наредба се должни да го известат службеникот од точката 1 став 2 на оваа наредба за секоја пратка на компир што ќе стаса од подрачје заразено со прашна краставост на компир.

8. Ако пратката на компир ќе стаса од заразено во незаразено подрачје без здравствено уверение и потврда, преглед во смисла на точката 6 од оваа наредба нема да се врши, туку пратката веднаш ќе му се врати на испраќачот.

Исто така, ќе му се врати на испраќачот пратката на семенски компир што ќе стаса со здравствено уверение од точката 3 под б) од оваа наредба ако при прегледот се утврди дека е компирот заразен со прашна краставост на компир.

Ако на пратката на семенски компир од претходниот став се утврди зараза, пратката може на барање од примателот или испраќачот да се испрати во непроизводно подрачје под услов да смее да се употреби единствено за човечка односно сточна исхрана или за индустриска преработка.

Решението за враќање на пратките од претходните ставови или за нивното упатување во непроизводно подрачје го донесува службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата.

Сите трошоци во врска со враќањето или испраќањето на пратките на компир од претходните ставови ги поднесува испраќачот.

9. Службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата е должен да води евиденција за стасаните односно отпремените пратки на компир, со следните податоци:

1) име, презиме (односно фирма) и адреса на испраќачот;

2) име, презиме (односно фирма) и адреса на примателот;

3) вид на превозното средство и број на колата;

4) количина и вид на компирот (семенски, за исхрана, за преработка);

5) потекло на компирот.

10. Производни подрачја на семенски компир во смисла на оваа наредба се:

1) на територијата на НР Србија: целите подрачја на околиците: Ваљево, Врање, Лесковац, Нови Пазар, Призрен и Припоље; подрачјата на општините во околиците: Крушевац: Брус; Прокупље: Блаце, Куршумлија, Мерчез и Рача; Титово Ужице: Ариље, Баина Башта, Крушчица, Љубин и Частина; Чачак: Бершиќи, Брезова, Горњи Милановац, Гуча, Девиќи, Ивањица, Каона, Ковиле, Кушиќи, Меѓуречје, Пранјани и Рудник; Шабац: Бела Црква, Драгинац, Завлака Крушиќ, Љубовија, Мали Зворник и Текериш;

2) на подрачјето на АП Војводина: подрачјата на општините во околиците: Вршац (местото Прушчица); Нови Сад (местата Чуруг и Футог);

3) на територијата на НР Хрватска: подрачјата на околиците: Огулин, Госпик, Котор, Риека, Чаковец, Вараждин, Бјеловар, Крижевци, Копривница, Вировитица, Гарешница и Дарувар;

4) на територијата на НР Словенија: подрачјата на општините во околиците: Цеље: Шоптан (местата Бочна, Кокарие, Шмартно од Дрети, Беле Воде и Заводне), Мозирје (местата Горњи Град, Љубно, Луче, Солчава, Радмирје), Лашко (височинското подрачје на општината), Словенске Коњице (местата Зрече и Лоче), Жалец (местата Преболд, Брасловче, Табор и Гомилско), Вранско (височинското подрачје на општината); Горица: Идрија (местата Војско, Облаков Врх, Доле, Горе, Крница, Лединске Крнице, Мрзли Врх, Ледине, Каномље и Чрни Врх), Церкно (височинското подрачје на општината), Мост на Сочи (местото Толмин), Кобарид (местата Брегина, Борјана, Дрежница, Трново и Ливк), Бовец (местата Зага, Спреница, Чезсоча, Кал и Коритница); Копер: Постојна (местата Хрушеве и Планина), Пивка (височинското подрачје на општината), Илирска Бистрица (местата Прем и височинското подрачје на општината Пивка); Крањ: Шкофја Лока (местата Зминец и височинското подрачје на општината Шкофја Лока), Горења Вас (местата Саволењ и Пољане); Жири (височинското подрачје на општината Жири), Железники (местата Зали Лог и Селце), Крањ (местата Језерско, Предвор.

Бесница, Башел, Голник, Средња Вас, Повље, Трстеник, Жабница, Мачвице, Предосље, Шенчур, Накло, Гориче, Горења Вас, Примсково и Рупа), Јесенице (местата Крањска Гора и Бегуње), Радовљича (местата Поднарт, Чрнivec, Оточе, Посаво, Заложе, Глобоко, Мошње и Бабно Поле), Тржич (местата Св. Ана, Катарина и Леше), Церкље (местата Штефања Гора и Шентуршка Гора), Медводе (местото Смедник); Љубљана: Логатец (местото Ровте), Доброва (Полков Градец), Гросупље (местата Велика Стара Вас, Мала Стара Вас, Полица, Худа Полица, Шмарје, Брваца, Боштањ и Жална), Моравче (височинското подрачје на општината), Боровница (местото Ракитна), Домжале (местата Злато Поле, Корено, Крашња, Благовица, Луковица, Престоје, Мосте, Криж, Коменда), Камник (местата Тухинска Средна Вас, Тухин и Поток), Иванча Горица (местата Крка, Метнај, Добрава, Пристава, Горечица, Мекина, Буковица, Петрушиња Вас, Са., Стична, Шентвид, Вншња Гора, Кришка Вас, Подсмрека, Згорња Драга), Церкница (местата Бл. ке, Стари Трг, Бегуње и Ракек), Шентвид (местото Водице), Постојна (местото Залог), Менгеш (височинското подрачје на општината), Љубљана—Поље (местото Кланец), Литија (местото Ваце), Медводе (местото Смедник), Лошки Поток (местата Драга и другото височинско подрачје на општината), Велике Лашче (местата Турјак и Ортнек), Кочевје (местата Мозел, Кочевска Река, Копривник, Онек, Бања Лока и другото височинско подрачје на општината), Содражича (местата Грегор и другото височинско подрачје на општината), Рибница (местата Долења Вас и другото височинско подрачје на општината), Видем-Добрепоље (височинско подрачје на општината); Марибор: Словенска Бистрица (местата Кобел, Локање, Шмартно на Похорју, Тиње, Тије Краљи, Полскава, Прагерско, Оплотница, Сподње Пребуковје), Раче (местата Копривник, Планина и Фран), Руше (местата Смолник, Ловренц на Похорју и Дух), Подвска (местата Рибница на Похорју, Ожболт об Драви и другото височинско подрачје на општината), Марибор-Центар (местото Криж), Словењград (местата Стари Трг, село Намече, Туришка Вас, Томашка Вас, Брда, Голава Вука, Лобанава, Шт. Вид, Козјак, Заврше, Толсти Врх, Шт. Ил, Мислиња и Шмартно), Дравograd (местата Вич, Чрнече и Либеличе), Равне на Корошкем (местата Котље и Преваље), Чрна при Преваљах (местата Дрежица и другото височинско подрачје на општината), Марибор-Тезно (местото Хоче), Полчане (височинското подрачје на општината), Радље об Драви (местата Вухред и Вузеница), Птуј (местата Старше и Кизричево); Ново Место: Семич (местото Чомошница), Жужемберг (местата Ајдовец, Липовец, Брезова Ребер и Села), Шент Јернеј (местата Ван и Јаворовина), Костањевича (местата Ржиче и Овеховен), Ново Место (местото Пољане), Требње (местата Грмада, Врх, Репче, Велика Лока, Велики Габер и Добрнич); Трбовље: Загорје об Сави (местата Тројане, Шемшеник, Сеножети, Полшник, Долго Брдо, Коловрат, Равна, Кандрша, Врх, Шемник, Забрзник и Св. Урх), Трбовље (местата Добовец, Заврше, Чебина, Кнездол), Храстник (местата Чече, Кал. Горе Турје и Св. Јури), Радече (местата Разборин Врх, Округлица, Чимерно, Јелово, Свибно, Мочилно и Ширје); 5) на територијата на НР Босна и Херцеговина: подрачјата на општините во околиите: Вања Лука; Добриња, Котор Варош, Скендер Вакуф и Шипраге; Биџак: Восански Петровац, Дрвар, Јасеница, Крњеуша и Рипач; Горажде: Борице, Рогатица и Фоча; Зворник: Хан Пиесак и Власеница; Јајце: Барачи, Вугојно, Јајце, Мркоњић Град и Шипово; Ливно: Дувно, Гламоч, Грахово, Купрес и Ливно; Мостар: Невесиње; Приедор: Кључ, Лушци Паланка и Рибник; Сараево: Високо, Илица, Калиновик, Соколац и Фојница; Требиње: Гацко; Тузла: Кладан и Олово;

6) на територијата на НР Македонија: подрачјата на општините во околиите: Штип: Берово; Куманово: Крива Паланка;

7) на територијата на НР Црна Гора: подрачјата на општините: Цетиње, Плав, Колашин, Андријевица, Пљевља, Маоче, Рожај, Мојковац, Грахово (освен местото Нудол), Велимље. На подрачјето на општината Никшиќ (местата Луково, Голија, Љескови Доли и Драговољичи), Котор (местото Кривошија), Херцеговини (местата Убли и Мокрина).

11. Со парична казна ќе се казни за прекршок според чл. 59 и 60 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници стопанската организација или установа со самостојно финансирање, односно одговорното лице во стопанската организација или установа, односно одделно физичко лице:

1) ако изврши превоз односно пренос на компир противно на точката 3 под а) одредба 3 под б) од оваа наредба;

2) ако пушти во промет компир противно на точката 3 под а) и б);

3) ако пратката на компир од точката 6 на оваа наредба ја издаде без одобрение од службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата;

4) ако пушти во промет пратка на заразен компир од точката 3 под а) на оваа наредба без ознака на обвивката.

12. Оној што без дозвола од службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата ќе пушти во промет компир заразен со прашина краставост на компир, ќе се казни според чл. 57 и 58 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници.

13. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2075/1

29 септември 1958 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за заштита
на растенијата,
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

Образец на Потврда за отпрема
на компир

(формат 210 × 148 мм)

ПОТВРДА ЗА ОТПРЕМА НА КОПИР

_____, службеник овластен за работите на инспекцијата за заштита на растенијата во _____ тврди дека е долу опишаната пратка на компир заражена со прашина краставост на компир и дека истата се отпрема за човечка — сточна исхрана — индустриска преработка.

Место на натоварот на компирот _____

Регистарски број на возилото _____

Тежина на пратката и начин на пакувањето — _____

Испраќач _____

Упатна станица _____

Примател _____

Бр. _____

19 — година

во _____

Потврдата ја издал,

691.

Врз основа на членот 32 став 1. точ. 1—4 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/53 и 18/57) и членот 2 оддел I под а) точка 42 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Народната банка пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ

1. Во Упатството за применување на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/58) во точката I во одредбите 1, 2, 3 и 4 наместо: „1/5“ се става: „1/4“.

2. Точката III се менува и гласи:

„По одобрувањето на потрошувачкиот кредит, а пред неговото добивање, корисниците на кредитот полагаат во готови пари:

1) најмалку 20% од износот на одобриениот кредит за купување волнени тканини за машки облека и палта и волнени тканини за женски фустани и палта;

2) најмалку 5% од износот на одобриениот кредит за купување на радио-апарати и намештај;

3) најмалку 10% од износот на одобриениот кредит за други индустриски стоки што можат да се купуваат на потрошувачки кредит.“

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 85

17 септември 1958 година

Белград

Народна банка на ФНРЈ

За Гувернерот

Генерален директор,

Никола Миљаниќ, с. р.

692.

Врз основа на членот 351 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ МЕСТА (ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА) ВО ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Службеничките места во околските и републичките заводи за социјално осигурување се утврдуваат според нивната организација и видот и обемот на работите што ги вршат, а бројот на службеничките места — според бројот на активните осигуреници и уживатели на пензии и инвалиднини (во натамошниот текст: осигурениците).

2. Службеничките места се утврдуваат за извршување на редовните работи.

Службенички места не се утврдуваат за извршување на вонредни и повремени работи, ниту за извршување на работи на работните места кои поради помалиот обем на работите не бараат полно работно време. По исклучок, може да се утврди работно место ако повеќе работи, од кои секоја според својот обем не бара полно работно време, спрема стручноста потребна за нивното извршување,

можат да му се доверат на еден службеник, со тоа тие работи да го исполнуваат неговото полно работно време.

3. Бројот на службеничките места во околските заводи се утврдува така:

1) што во заводите што имаат до 5.000 осигуреници најмалку на секои 280 осигуреници да доаѓа по едно службеничко место;

2) што за заводите со повеќе од 5.600 осигуреници количникот на осигурениците на кој доаѓа по едно службеничко место да се зголемува, земајќи го при определувањето на количникот предвид бројот на осигурениците, видовите и обемот на правата што тие ги користат, како и големината и условите на подрачјето на кое тие работат.

По исклучок, во заводите што имаат помалку од 5.600 осигуреници може со систематизација да се определат до 20 службенички места.

Во бројот на службеничките места на околските заводи влегуваат и службеничките места на нивните филијали и испостави.

4. Бројот на службеничките места во републичките заводи за социјално осигурување се утврдува во границите на разликата меѓу вкупниот број на систематизирани места во околските заводи на територијата на републичкиот завод и бројот на службеничките места кој, сметајќи на секои 300 осигуреници по едно службеничко место, би дошол на вкупниот број осигуреници на таа територија.

Во Републичкиот завод за социјално осигурување во Белград бројот на службениците се утврдува така што бројот на службеничките места добиен на начинот од претходниот став, се намалува за половина број на службеничките места утврдени во Обласниот и во Потпробирниот завод за социјално осигурување.

5. Како број на осигуреници според кој се утврдува бројот на службеничките места се зема просечниот број на осигурениците во календарската година која му претходи на донесувањето на одлука за утврдување на службеничките места.

6. При утврдувањето на звањата од соодветна стручност, за секое службеничко место се определува најниското звање што го бара сложеноста на работата на тоа место. За определени службенички места може да се определи и највисоко звање.

При одобрувањето на одлуките за утврдување на службеничките места (систематизација) во околските заводи за социјално осигурување, собирањата на повисоките заводи ќе се грижат звањата во сите околски заводи на нивното подрачје да бидат што порамномерно распоредени, придржувајќи се, ако е можно, за правилото на секое службеничко место со звање од прва или втора група да доаѓаат најмалку по две службенички места со звање од трета група и по три службенички места со звање од четврта група.

7. Ако бројот на осигурениците на подрачјето односно територијата на заводот се зголеми или се намали за преку 10% од бројот според кој се одлучува е утврден бројот на службеничките места, директорот на заводот е овластен привремено да назначи соодветен број хонорарни службеници со потребни звања, односно тој може да назначува нови службеници на упразнетите места само во границите на бројот на службеничките места кој му одговара на намалениот број на осигурениците.

Ако во заводот работите на звањето од повисока група ги вршат службеници од пониска група, директорот на заводот е овластен во границите на вишокот на износот на основните плати да назначува нови службеници со потребни звања.

8. Работните места на приправници, технички персонал и помошни службеници не влегуваат во бројот на службеничките места кој се утврдува според бројот на осигурениците.

Овие работни места се утврдуваат со одлука за утврдување на службеничките места така:

1) што бројот на службеничките места на приправници да не може да мине 10% од службеничките места од односен вид;

2) што бројот на работните места на технички персонал и помошни службеници да се определи според условите под кои работи одделен завод и според техничките средства со кои тој располага.

9. Одлуката за утврдување на службеничките места во заводот ја донесува собранието на заводот на предлог од извршниот одбор на заводот, а ја одобрува собранието на непосредно повисокиот завод.

Собранијата на заводите се должни да донесат свои одлуки за утврдување на службеничките места до крајот на 1958 година.

Нацртот на одлуката директорот на заводот е должен да им го стави на увид на службениците на заводот (филијалите, испоставите) најдоцна на 15 дена пред поднесувањето до собранието на заводот. Забелешките од службениците врз нацртот на одлуката што извршниот одбор не би ги усвоил, ќе му ги достави заедно со свој предлог на собранието на заводот.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр 9005

16 септември 1958 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Претседател

Директор,

на Извршниот одбор,

Зденко Хас, с. р.

Мара Нацева, с. р.

693.

Врз основа на членот 4 став 3 точка 1 од Законот за превозот на железниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/57), Генералната дирекција на Југословенските железници, со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници, свеска 2, која е објавена во издание на Генералната дирекција на Југословенските железници, а која важи од 1 март 1957 година, се покачуваат за 15% сите возни цени, освен додајните цени за брзи и експресни возови, кои остануваат непроменети.

2. Ова решение влегува во сила во внатрешниот сообраќај петнаесеттиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а во меѓународниот сообраќај на 1 јануари 1959 година.

ГДЈЖ бр. 318

30 септември 1958 година

Белград

Генерална дирекција на Југословенските железници

Претседател на

Управниот одбор,

Генерален директор,
Благоје Богавац, с. р.

Петар Стошиќ, с. р.

694.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Физикални испитувања на текстил.	
Доведување мострите и епруветите во стандардна состојба — —	JUS F.S2.012
Физикални испитувања на текстил.	
Определување густината на жичите на тканините — — — —	JUS F.S2.013
Физикални испитувања на текстил.	
Определување должината на тканините — — — — — —	JUS F.S2.014
Физикални испитувања на текстил.	
Определување широчината на тканините — — — — — —	JUS F.S2.015
Физикални испитувања на текстил.	
Определување тажината на тканините — — — — — —	JUS F.S2.016
Физикални испитувања на текстил.	
Определување на прекинувачката сила и на издолжувањето на тканините — — — — — —	JUS F.S2.017
Физикални испитувања на текстил.	
Определување аголот на збркувањето на тканините — — — — — —	JUS F.S2.018
Физикални испитувања на текстил.	
Определување отпорноста на тканините спрема вода — — — —	JUS F.S2.019
Физикални испитувања на текстил.	
Определување собирањето на тканините — — — — — —	JUS F.S2.020
Физикални испитувања на текстил.	
Определување дебелината на тканините — — — — — —	JUS F.S2.021
Физикални испитувања на текстил.	
Определување отпорноста на тканините спрема прскање — — —	JUS F.S2.022
Физикални испитувања на текстил.	
Определување отпорноста на тканините спрема абење — — — —	JUS F.S2.023

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1959 година.

Бр. 10-4062

24 септември 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузната комисија за стандардизација,

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

695.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ПРЕРАБОТКА НА НАФТА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Турбинско масло инхибирано, мошне лесно (ITU-VL) — — — —	JUS B.H3.100
Турбинско масло инхибирано, лесно (ITU-L) — — — —	JUS B.H3.101
Турбинско масло инхибирано, средно (ITU-S) — — — —	JUS B.H3.102
Турбинско масло инхибирано, тешко (ITU-T) — — — —	JUS B.H3.103
Турбинско масло, мошне лесно (TU-VL) — — — —	JUS B.H3.110
Турбинско масло, лесно (TU-L) — — — —	JUS B.H3.111
Турбинско масло, средно (TU-S) — — — —	JUS B.H3.112
Турбинско масло, тешко (TU-T) — — — —	JUS B.H3.113
Турбинско масло, мошне тешко (TU-VT) — — — —	JUS B.H3.114
Циркулационо масло екстра-екстра лесно (CP-EEL) — — — —	JUS B.H3.130
Циркулационо масло екстра лесно (CP-EL) — — — —	JUS B.H3.131
Циркулационо масло нарочно лесно (CP-NL) — — — —	JUS B.H3.132
Циркулационо масло мошне лесно (CP-VL) — — — —	JUS B.H3.133
Циркулационо масло лесно (CP-L) — — — —	JUS B.H3.134
Циркулационо масло средно (CP-S) — — — —	JUS B.H3.135
Циркулационо масло тешко (CP-T) — — — —	JUS B.H3.136
Циркулационо масло мошне тешко (CP-VT) — — — —	JUS B.H3.137
Циркулационо масло нарочно тешко (CP-NT) — — — —	JUS B.H3.138
Вазелинско масло техничко, мошне лесно (VZT-VL) — — — —	JUS B.H3.160
Вазелинско масло техничко, лесно (VZT-L) — — — —	JUS B.H3.161
Вазелинско масло техничко, средно (VZT-S) — — — —	JUS B.H3.162
Вазелинско масло техничко, тешко (VZT-T) — — — —	JUS B.H3.163
Изолационо масло за трансформатори (IU-T) — — — —	JUS B.H3.461
Изолационо масло за електрични прекинувачи (IU-P) — — — —	JUS B.H3.462
Вазелинско масло бело, лесно (VZB-L) — — — —	JUS B.H3.481
Вазелинско масло бело, средно (VZB-S) — — — —	JUS B.H3.482
Вазелинско масло бело, тешко (VZB-T) — — — —	JUS B.H3.483
Вазелинско масло бело медицинско, средно (VZBM-S) — — — —	JUS B.H3.486
Вазелинско масло бело медицинско, тешко (VZBM-T) — — — —	JUS B.H3.487
Специјално графитирано мазиво за железници (VG) — — — —	JUS B.H3.540
Маст на база на калциумов сапун, средна, графитирана (KSG-3) — — — —	JUS B.H3.542
Методи за испитување на производите од нафта. Испитување на мазиво за отворени запчаници, на масло за режење и дупчење, на маст врз база на натриумов или калциумов сапун и коломаст — — — —	JUS B.H8.110
Методи за испитување на производите од нафта. Испитување на вазелински масла и на графитирани масти — — — —	JUS B.H8.150
Методи за испитување на производите од нафта. Испитување на циркулациони и турбински масла — — — —	JUS B.H8.220
Методи за испитување на производите од нафта. Испитување на изолациони масла за трансформатори и електрични прекинувачи — — — —	JUS B.H8.230
Методи за испитување на производите од нафта. Испитување на вретенски, лежишни, осовински масла и на цилиндерско масло за заситена пара — — — —	JUS B.H8.240

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 декември 1958 година.

Бр. 08-3282/1

18 септември 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

696.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПНЕУМАТИЦИТЕ И НАПЛАТКИТЕ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Надворешни гуми за моторцикли и за нивните приколички — — —	JUS G.E3.301
Олуцести наплатки за моторцикли и за нивните приколички — — —	JUS M.N1.055
Мерни ленти за олуцести наплатки за моторцикли — — — —	JUS K.T1.831

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 декември 1958 година.

Бр. 14-4078

26 септември 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

697.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ОПРЕМАТА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА БОИТЕ НА СВЕТЛОСТА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО СООБРАКАЈОТ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Електрични уреди за моторни возила. Динамо (генератор) во пречник 125 мм, зацврстен со ремени — — —	JUS N.P2.014
Електрични уреди за моторни возила. Еднозвучна сирена — — — —	JUS N.P6.151
Електрични уреди за моторни возила. Прекинувач на контролното светло за притисок на моторното масло, тип Б — — — —	JUS N.P6.202
Електрични уреди за моторни возила. Електроподвижувач (стартер) во	

пречник 125 мм, со поместувачка котва и со вклучно копче, форма Б Апарати за мерење тежина, притисок и сл. Манометри за масло за моторни возила — — — — — JUS N.P6.302
Сообраќај на јавни патишта. Бои на светлоста за осветлување и сигнализација — — — — — JUS L.D2.205
JUS M.N0.701

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 декември 1958 година.

Бр. 14-4079
26 септември 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

698.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЛЕФОНСКИ КАБЕЛИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Нискофреквентни телефонски кабели изолирани со воздушно-пирна изолација. Технички прописи за изработка и испорака — JUS N.C4.030
Телефонски кабели за месни мрежи TK 00, TK 10, TK 20 — — — — — JUS N.C4.300

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 ноември 1958 година.

Бр. 15-4080
26 септември 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

699.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ постигнаа

ДОГОВОР ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ КУПУВААТ ЈАБОЛКИ И КОМПИР ВО 1958 И 1959 ГОДИНА

1. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузна-

та надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на состанокот одржан на 25 септември 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија, се здоговорија:

А. највисоките цени по кои стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на јаболки можат да купуваат јаболки од земјоделските задруги, деловните сојузи и селскостопанските производителски организации во 1958 и 1959 година да бидат, и тоа за:

Динари

1) висококвалитетни сорти,	
во која група спаѓаат сортите: ананас, беличник, бел зимски калвил, боскопка, делишес (црвен), делишес златен, графенштајка, донатан, канатка, кокс оранж, убавоцутка жолта, лондонски пепинг, њутон, парменка златна, рипстон, рузмаринка бела, старкинг, за	
а) квалитет екстра, до — — — — —	37
б) квалитет I, до — — — — —	28
в) квалитет II, до — — — — —	20

2) квалитетни сорти,	
во која група спаѓаат сортите: астрахан бел, астрахан црвен, бленхајмка, бауманова ренета, црвена ѕвездеста ренета, долењска вошканка, дамасонка, харбертова ренета, кармелитанка, кардинал (шарен), каселка крупна, кожарка зелена, кусошишка (кралска) кронселка, кривошишка (рајиска), кулонова ренета, ландсбершка, машанка, обердицова ренета, онтарио, орлеанска ренета, паркер, принчевка, рузмаринка црвена, ребрача црвена есенска, ружица виргинска, тафетица, тетовка, севка горишка, шампањска, вајнсел, жолта племенка, жолт рикард, за	
а) квалитет I, до — — — — —	26
б) квалитет II, до — — — — —	18
в) квалитет III, до — — — — —	15

3) обични сорти,	
во која група спаѓаат сортите: аламанка, батулеска, бизмарк, бобовец, бојкиња, биринџика, будимка, цар александар, челини, гданска ребрача, дабсијанка, гулабија, фунтача, јакон лебел, кадуманка, колачарка, илцеров рожник, љалче, овчи нос, пашалма, пашинка, преспанска шарена (карапаша), ромбјути, срџика славонска, шарламовски, шарунка турска, шарунка, шербека, шмитбергерова ренета, штетинка црвена, штетинка зелена, шуматовка долгунеста, велигденска рузмаринка, визајка, зеленика (придорска), за	
а) квалитет I, до — — — — —	22
б) квалитет II, до — — — — —	16
в) квалитет III, до — — — — —	10

Овие цени се подразбираат за 1 кг франко натоварено во вагон, шлеп или друго превозно средство по избор на купувачот, а за квалитетот според JUS E.B2.021/55;

Б. највисоките цени по кои стопанските организации што се занимаваат со промет на компир можат да купуваат конзумент компир од земјоделските задруги, деловните сојузи и селскостопанските производителски организации во 1958 и 1959 година, да бидат, и тоа за:

1) квалитетни сорти,	
во која група спаѓаат сортите: бинтије, фримела, кардинал, бемов, вера, ургента, розе кифлаш, футошки розе (гул-баба), бел месечар, златар, до — — — — —	12
2) обични сорти	
во која група спаѓаат сите други меркантил сорти, до — — — — —	9

Овие цени се подразбираат за 1 кг франко натоварено во вагон, шлеп или друго превозно средство по избор на купувачот, за квалитетот вообичаен во прометот на конзумен компир.

2. Овој договор е задолжителен врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-4056

25 септември 1958 година

Белград

За сојузот на трговските
комори на Југославија
Го заменува Секретарот,
Милан Дунѓеровиќ, с. р.

700.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Сојузната надворешнотрговска комора и на Сојузната индустриска комора постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ШИРА ОД ВИНСКО ГРОЗЈЕ

1. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Сојузната надворешнотрговска комора и на Сојузната индустриска комора, на состанокот одржан на 23 септември 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија, се зголемија највисоките цени по кои стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на шира од винско грозје можат да купуваат шира од винско грозје од земјоделските задружни, деловните сојузи и селскостопанско-производителските организации, да бидат, и тоа за шира:

По степен
на шеќер
Динари

1) за производството на конзумни вина,

во која група спаѓаат ширите од винско грозје од масовно производство, без називот на сортата, без изразит сортен карактер и без ознака на производниот реон, потоа мешаните шири од винско грозје од разни сорти, без сортен карактер и кои не ги исполнуваат условите за производство на квалитетни вина, а од кои се произведуваат вина под назив бели, црвени, ружичести и црни конзумни или асталски вина — — — — — до 3

2) за производството на конзумни сортни вина,

во која група спаѓаат ширите од вицско грозје, и тоа: смедеревка, прокупец, скадарка, креацер, кевединка, малвасија обична, богдануша, кујунцу-

По степен
на шеќер
Динари

ша, велики плавец, ребула, румен плавец, племенка, жаметна чрнина, франковка и присни цвичек — — — — — до 3.30

3) за производството на квалитетни сортни вина,

во која група спаѓаат ширите од винско грозје, и тоа: талијански ризлинг, гаме, багрина, мал плавец, вугава, пошип, мараштина, португизец, хаберне, боргоња, мославец, семијон, јел и син пино, ранина, силванец, мускатен силванец, мускат хамбург, теран, мерла, ризванец зелен, блатина, грк и малвасија слатка — — — — — до 4.50

Оваа цена се подразбира за шира без талог франко натоварено во вагон или во друго превозно средство.

2. Овој договор е задолжителен врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-4056

25 септември 1958 година

Белград

За Сојузот на трговските
комори на Југославија
Го заменува Секретарот,
Милан Дунѓеровиќ, с. р.

701.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на состанокот од 23 септември 1958 година, во Сојузот на трговските комори на Југославија постигнаа

ДОГОВОР

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ КУПУВААТ СВЕЖА СЛИВА, СУВА СЛИВА И РАКИЈА ОД СЛИВИ ВО 1958/59 ГОДИНА

1. Во договорот за највисоките цени по кои стопанските организации ќе купуваат свежа слива, сува слива и ракија од сливи во 1958/59 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58) во точката I под б) на крајот од ставот по зборовите: „квалитетот вообичаен во прометот“ се додаваат зборовите: „за нова и стара ракија од сливи.“

2. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-4056

24 септември 1958 година

Белград

За Сојузот на трговските
комори на Југославија
Го заменува Секретарот,
Милан Дунѓеровиќ, с. р.

702.

Врз основа на членот 75s од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од Наредбата за договарањето за цените по кои земјоделските задруги ќе купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на состанокот одржан на 23 септември 1958 година постигнаа

ДОГОВОР

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНСКОТО ГРОЗЈЕ, ВИНОТО И РАКИЈАТА КОМОВА

1. Во Договорот за највисоките цени на винското грозје, виното и ракијата комова („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/58) по точката 1 се додаваат нови точки 1a и 1b, кои гласат:

„1a. Највисоката цена за гмечено грозје се определува во ист износ кој во претходната точка е определен за видот винско грозје од кој е направено гмечено грозје

1b. Највисоките цени за виното и ракијата од точката 1 на овој договор важат за сите количини ново и старо вино и нова и стара ракија.“

2. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр 1700

25 септември 1958 година

Белград

За Главниот
задружен сојуз на ФНРЈ
член на Претседателството,
Димитрије Бајалица, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за извршување на Одлуката за вакцинирањето на населението против заразните болести, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава:

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВАКЦИНИРАЊЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

Во членот 20 во првата реченица наместо зборот: „ревакцинирано“ треба да стои: „невакцинирано“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје, Белград, 4 септември 1958 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА

I

Се отповикува

Марко Никезиќ од должноста извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Чехословачка.

II

Се назначува

Јакша Петриќ, досегашен началник на Одделението за печат и информации во Државниот секретаријат за надворешни работи во звање на ополномошен министер, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Чехословачка.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 23

23 септември 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 79 став 1 точка 9) од Уставниот закон, во врска со членот 25 став 2 од Законот за државната управа, членот 13 став 2 и членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

1. Се разрешува од должноста генерален секретар на Претседателот на Републиката др Жозе Вилфан, поради одење на друга должност.

2. Се назначува за генерален секретар на Претседателот на Републиката — со положај на државен секретар — Лео Матес, досегашен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Вашингтон.

В. бр. 59

22 септември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Ганковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за помошник на секретарот на Сојузниот извршен совет Мухамед Гребо, досегашен началник на сектор во Административниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

В. бр. 54

13 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 14 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за народно здравје, а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

1. Се разрешува од должноста директор на Сојузниот завод за народно здравје др Борислав Петровиќ, поради одење на друга должност.

2. Се назначува за директор на Сојузниот завод за народно здравје др Војслав Ѓукановиќ, досегашен државен советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје.

В. бр. 56

16 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

Врз основа на точката XIII од Одлуката за органите на управувањето на Државниот осигурителен завод („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/57), а во врска со членот 4 став 1 од Уредбата за организацијата и работењето на Државниот осигурителен завод и членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД

1. Се разрешува од должноста генерален директор на Државниот осигурителен завод Хабија Мирко, поради здравствената состојба.

2. Се назначува за генерален директор на Државниот осигурителен завод Јован Вожовиќ, досега на работа во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија.

В. бр. 57

16 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 2 од Законот за јавните службеници, во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за државен советник во Сојузниот извршен совет Теодосије Глишиќ, шеф на кабинет на потпретседател на Сојузниот извршен совет.

В. бр. 58

16 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за јавните службеници, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ

1. Се ослободува од должноста член на Сојузната комисија за службенички работи Ѓуро Поткоњак и се разрешува од должноста секретар на истата Комисија, поради одење на друга должност.

2. Се именува за член на Сојузната комисија за службенички работи Миодраг Симовиќ, началник на одделение во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

В. бр. 13/2

13 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 31 од 26 јули 1958 година објавува:

Уредба за пренесување работите што со Законот за јавните службеници се ставени во надлежност на Извршниот совет на Народното собрание на НР Србија врз извршните совети на претставничките тела на автономните единици;

Уредба за измена и дополнување на Уредбата за основање Средна финансиска школа во Белград;

Решение за определување процентите за утврдување на минималните лични доходи на работниците во рудниците на јаглен;

Решение за измена и дополнување на Решението за прогласување на Опитната станица за рибарство на НРС во Белград за установа со самостојно финансирање;

Решение за Ветеринарниот завод во Суботица како установа со самостојно финансирање;

Решение за определување претставници на Извршниот совет и на општествените организации во управувањето со Угостителската комора на Србија;

Решение за разрешување и именување претседател на Републичката комисија за физичка култура;

Решение за определување претставници на Извршниот совет и на општествените и други организации во управувањето со Занаетчиската комора на Србија;

Решение за определување претставници на Извршниот совет и на општествените и други организации во управувањето со Трговската комора на Србија;

Решение за определување претставници на Извршниот совет и на општествените и други организации во управувањето со селскостопанско-шумарската комора на Србија;

Објава за престанокот на членството во Советот за просвета на НР Србија на Медик Мира и за изборот на Стојковиќ Стојадин за член на Советот за просвета на НР Србија;

Соопштение на Извршниот совет на Народното собрание на НР Србија за давање согласност на Одлуката на Народниот одбор на град Белград за измени на Одлуката за општинскиот данок на промет — на ситот промет на стоки на мало и на вршењето на услуги на приватни лица, на потесното подрачје на град Белград бр 368/58 од 25 февруари 1958 година;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за едногодишните планови за сеча во општинародните шуми;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за едногодишните планови за обнова и нега на шуми во задружните и приватните шуми;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за вонредното студирање на виши училишта;

Правилник за полагањето на дипломскиот испит во Средната финансиска школа во Белград;

Правилник за организацијата и работата на Санитарниот инспектор на НР Србија

СОДРЖИНА:

	Страна
671. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — —	925
672. Уредба за измени на Уредбата за инвалидските принадлежности — — — —	927
673. Уредба за дополненија на Уредбата за цените на комуналните производи и услуги што ги користат стопански организации, државни органи и установи — —	927
674. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за додатокот на деца — — — —	927
675. Уредба за измени на Уредбата за посебниот инвалидски додаток за деца од паднати борци — — — —	928
676. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за наградување учениците во стопанството — — — — —	928
677. Уредба за исплатување на втор привремен додаток на уживателите на инвалидска пензија и на уживателите на инвалиднина — — — — —	929
678. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи — — — —	929
679. Одлука за измена на Времената одлука за регресите во стопанството — — — —	930
680. Одлука за исплата на аконтации на платите на службениците и работниците во октомври 1958 година — — — — —	930
681. Одлука за продажните цени на шеќерот — — — — —	930
682. Одлука за продажните цени на тутунот и на тутунските преработки — — — —	931
683. Наредба за кредитите на сточарските деловни сојузи и на земјоделските задруги за откуп на храна, семе и вештачко гудре заради снабдување на индивидуалните селскостопански производители оштетени од суша во 1958 година — — — — —	931
684. Наредба за продажните цени на житото и на производите од жито — — — —	932
685. Наредба за гарантираните цени на житото од родот 1959 година — — — — —	933
686. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за определување цените за купување на ушур и уем — — — — —	933
687. Наредба за измена на Тарифата за електричната енергија — — — — —	933
688. Наредба за продажните цени за одделни видови цигариња, цигари и тутун — —	934
689. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Известија“ — —	934
690. Наредба за условите за пуштање во промет на компирот од подрачјата заразени со прашна краставост на компир — —	934
691. Упатство за измени на Упатството за применување на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници — — — — —	937
692. Одлука за начинот на утврдување на службеничките места (за систематизацијата) во заводите за социјално осигурување — —	937
693. Решение за измена на Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници — —	938
694. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — —	938
695. Решение за југословенските стандарди за производите од преработка на нафта — —	938
696. Решение за југословенските стандарди од областа на пнеуматичките и наплатките за моторни возила — — — — —	939
697. Решение за југословенските стандарди од областа на опремата за моторни возила и на боите на светлоста за осветлување и сигнализација во сообраќајот на јавните патишта — — — — —	939
698. Решение за југословенските стандарди за телефонски кабели — — — — —	940
699. Договор за највисоките цени по кои стопанските организации ќе купуваат јаболи и компир во 1958 и 1959 година — —	940
700. Договор за највисоките цени на шира од винско грозје — — — — —	941
701. Договор за дополненија на Договорот за највисоките цени по кои стопанските организации ќе купуваат свежа слива, сува слива и ракија од сливи во 1958/59 година — —	941
702. Договор за дополненија на Договорот за највисоките цени на винското грозје, виното и ракијата комова — — — — —	942
Исправка на Правилникот за извршување на Одлуката за вакцинирањето на населението против заразните болести — — — —	942